

Број на Службен весник: 125/2014

Датум на објавување: 22.08.2014

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/13) во член 11 точка В) потточка 2) по зборот „средно“ се става запирка, а зборовите „или вишо образование од областа на стоматологијата“ се заменуваат со зборот „вишо“.

Член 2

Во член 49 во точката А) по потточката б) се додава нова потточка 7), која гласи: „7) Аптеките во кои се спроведуваат ноќни дежурства заради 24 часовно снабдување со лекови и медицински помагала, обезбедуваат прозор - шалтер преку кој може да се врши издавањето на лекови и медицински помагала.“

Член 3

По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49-б, кои гласат:

„Член 49-а

Аптекарска станица обезбедува најмалку:

А) Простор

Аптекарската станица обезбедува најмалку: офисина од 10 м2, просторија за чување на лекови и аптекарска амбалажа од 6 м2 и санитарен јазол.

Б) Опрема

Железен орман за чување на наркотици, ладилник, железен орман за лесно запаливи

материи, компјутер со печатач, пристап до интернет и еден читач за електронска картичка за секој шалтер на кој се издаваат лекови.

Член 49-б

Подвижна аптека обезбедува возило со товарен простор за сместување на лековите односно медицинските помагала со корисен волумен за сместување на товар од најмалку 800 дм³, со полица за чување и сместување на лековите и медицинските помагала, метален сеф за чување на наркотици и опојни дроги доколку се издаваат наркотици и опојни дроги, ладилник за чување на лекови кои се чуваат на посебен температурен режим од +2 °C до +8 °C доколку се издаваат такви лекови, железен орман за лесно запаливи материи доколку се издаваат такви материи и клима уред во возилото за одржување температура до 26 °C.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-6971/2

18 август 2014 година

Скопје

Министер за здравство,

Никола Тодоров, с.р.